

МИЛЧО МАНЧЕВСКИ ПРВ АМБАСАДОР НА КУЛТУРАТА ВО ЊУЈОРК

Култура

Режисерот Милчо Манчевски прими плакета од премиерот Никола Груевски, со која официјално стана македонски амбасадор на културата во Њујорк.

Титулата амбасадор на културата ќе ја добиваат најистакнатите македонски уметници, тие нема да имаат дипломатски статус и паричен надоместок, туку ќе вршат патриотска мисија за промоција на културата на Македонија пред светската јавност.



Македонско-светскиот реномиран режисер Милчо Манчевски стана првиот амбасадор на културата на Македонија во Њујорк. Почесната титула

телевизиски филм ќе се обиде да ја претстави Македонија во периодот од неолитот до христијанството. Тој рече дека неговиот нов филм "Сенки" е во завршна фаза и дека

Пишува: Милева ЛАЗОВА

КУЛТУРЕН МИСИОНЕР СО ПАТРИОТСКА И БЛАГОРОДНА ФУНКЦИЈА

на Манчевски му беше предадена во Владата на Република Македонија од страна на премиерот Никола Груевски. Оваа функција на Милчо Манчевски нема да му обезбеди дипломатски статус ниту, пак, ќе има финансиска добивка. Функцијата која нашиот режисер ќе ја извршува во Њујорк, каде што живее и работи, ќе биде патриотска и благородна. Светски реномираниот режисер ќе биде првиот културен мисионер кој ќе ја промовира нашата култура во странство.

"Не ми требаше многу време - истакна режисерот Манчевски - да ме убедат да ја прифатам титулата, зашто таа е само официјализирање на она што е дел од моето работно место, она што го правам од 1979 година. Проектите кои ги планирам се филмски. Се надевам дека и досега добро ја застапувам Македонија, со филмовите кои ги работам. Среднометражниот филм ќе биде од поинаква природа од она што досега сум го работел и ќе послужи за брендирање на нашата земја".

Манчевски вели дека ќе настојува да ја промовира нашата земја со проекти од областа на филмот. Со среднометражен

за два месеца треба да биде готов.

Портпаролот на Владата, Ивица Боцевски, најави дека наредните месеци ќе бидат прогласени уште неколку амбасадори на културата. Тие нема да имаат дипломатски статус и нивниот ангажман ќе биде доброволен. Амбасадорите ќе ги предлага министерот за култура, а ќе ги одобрува Владата. Иницијативата за воведување титула амбасадор на културата ја даде Министерството за култура пред неколку месеци, а Собранието ја прифати.

"Со доделувањето на оваа титула, на нашите уметници им се одолжуваме за нивната досегашна, но и понатамошна афирмација на Македонија во светот. Уметниците како Милчо Манчевски и досега беа нашите најголеми амбасадори. Со оглед на потребата за дополнителна афирмација на Македонија, решивме оваа функција да им ја доделуваме на истакнати уметници, кои со својата работа ја промовираат Македонија во светот. Манчевски е еден од нашите најистакнати уметници и токму затоа тој е првиот наш амбасадор на културата", објасни портпаролот на Владата, Ивица Боцевски.

Како што е познато, Милчо Манчевски во 1994 година ја освои наградата "Златен лав" во Венеција со филмот "Пред дождот", кој и денес ги полни светските кино сали. Освои повеќе од 30 светски филмски награди. Веднаш по "Пред дождот" следувае филмот "Прашина" кој, исто така, доживеа голем успех.

